



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено дингерство 68802-683-1125

Петок, 10 октомври 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

686.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1974 година, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1975 година.

ПР бр. 416

1 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Потрошените средства и остварените приходи во 1974 година изнесуваат:

1) вкупен износ на потрошените средства според билансот на буџетот	Динари	48.263.339.467,42
2) вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот	Динари	48.606.356.501,82
3) остварен вишок на приходи	Динари	343.017.034,40

Член 2

Остварениот вишок на приходите од член 1 на оваа завршна сметка, во износ од 343.017.034,40 динари се пренесува, во смисла на член 13 став 2 од Законот за финансирање на федерацијата, во постојаната буџетска резерва на федерацијата.

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за делумно покрите на обврските на федерацијата по основ на враќање на давачките и на курсните разлики што се пренесени од 1974 година во 1975 година.

Член 3

Прегледот на извршените расходи и на остварените приходи се наоѓа во Билансот на Буџетот на федерацијата за 1974 година, кој гласи:

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I. РАСХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Распоред-на група	Распоредна подгрупа	РАСХОДИ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот на буџетот и според дополнителните измени	ИЗВРШЕЊО
1	2	3	4	5	6
ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ					
07-2	07-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	634.035.820	915.672.676,75	911.288.214,75
	07-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	683.075.560	617.980.585,55	566.900.441,03
	07-2-3	Средства распоредени во определен износ за општи општествени потреби	687.675.260	674.556.290,50	660.569.455,60
Вкупно основната намена 07			2.004.786.640	2.208.209.552,80	2.138.758.111,38

1	2	3	4	5	6
		ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОДНА ОДБРАНА			
08-2	Средства распоредени во определен износ		19.559.000.000	20.404.000.000	20.858.165.824,57
	Вкупно основната намена 08		19.559.000.000	20.404.000.000	20.858.165.824,57
		ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ- ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО			
09-2	Средства распоредени во определен износ		2.863.000.000	2.863.000.000	2.863.000.000
	Вкупно основната намена 09		2.863.000.000	2.863.000.000	2.863.000.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА			
10-2	Средства распоредени во определен износ		7.264.000.000	8.009.000.000	8.006.949.792,81
	Вкупно основната намена 10		7.264.000.000	8.009.000.000	8.006.949.792,81
		ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ			
13-2	Средства распоредени во определен износ		117.776.000	117.776.000	117.774.089,25
	Вкупно основната намена 13		117.776.000	117.776.000	117.774.089,25
		ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
14-2	Средства распоредени во определен износ		427.255.000	435.497.426	430.957.126
	Вкупно основната намена 14		427.255.000	435.497.426	430.957.126
		ОСНОВНА НАМЕНА 15. ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
15-2	Средства распоредени во определен износ		40.000.000	—	—
	Вкупно основната намена 15		40.000.000	—	—
		ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕР- ВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
16-2	Средства распоредени во определен износ		6.735.000.000	10.650.000.000	10.585.032.593,89
	Вкупно основната намена 16		6.735.000.000	10.650.000.000	10.585.032.593,89
		ОСНОВНА НАМЕНА 17. ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ			
17-2	Средства распоредени во определен износ		1.926.352.000	1.840.822.283	1.815.719.522,99
	Вкупно основната намена 17		1.926.352.000	1.840.822.283	1.815.719.522,99

1	2	3	4	5	6
		ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА			
18-2		Средства распоредени во определен износ	181,000.000	181,000.000	181,000.000
		Вкупно основната намена 18	181,000.000	181,000.000	181,000.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 19. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
19-2		Средства распоредени во определен износ			
	19-2-21	Тековна буџетска резерва	319,830.360	483,694.738,20	396,480.363,48
		Вкупно основната намена 19	319,830.360	483,694.738,20	396,480.363,48
		ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕСТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО			
20-2		Средства распоредени во определен износ	75,000.000	75,000.000	75,000.000
		Вкупно основната намена 20	75,000.000	75,000.000	75,000.000
		ВКУПНО РАСХОДИ (основни намени од 07 до 20)	41.513,000.000	47.268,000.000	47.468,837.424.37
		Обврски по основ на предвремена амортизација на обврзници	—	—	794,502.043.05
		ВКУПНО РАСХОДИ	41.513,000.000	47.268,000.000	48.263,339.467,42

II. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Форма на приходите	Потформа на приходите	ПРИХОДИ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	ОСТВАРЕНО
1	2	3	4	5	6
		ВИД 3. ТАКСИ			
34		Конзуларни такси	58,000.000	58,000.000	48,508.432,44
35		Царински такси	42,000.000	42,000.000	44,492.826,12
		Вкупно видот 3. Такси	100,000.000	100,000.000	93,001.258,56
		ВИД 4. ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ			
41	411	Царини и посебни давачки	12.100.000.000	14.733.760.000	15.313.714.522,96
	412	Посебни такси на увезени стоки	3.900.000.000	4.806.240.000	5.433.607.701,60
	413	Посебни давачки при увоз на земјоделско-прехранбени производи	160,000.000	160,000.000	59,695.054,37
		Вкупно видот 4. Царини и посебни царински давачки	16.160.000.000	19.700.000.000	20.807.017.278,93

1	2	3	4	5	6
	ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ				
51	Позитивни курсни разлики		600,000.000	1.080,000.000	819,693.138,45
52	Средства на кредити на Народната банка на Југославија		1.400,000.000	2.168,000.000	2.168,000.000
53	Средства по основ на обврзници што ќе се издадат во 1974 година		1.800,000.000	2.617,000.000	2.683.749.746,63
	Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи		3.800,000.000	5.865,000.000	5.671,442.835,08
	ВИД 6. ПРИХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ				
61	Приходи на сојузните органи и организации		1.200,000.000	1.200,000.000	1.568,704.756,89
62	Други разни приходи		93,000.000	243,000.000	306,190.322,36
	Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		1.293,000.000	1.443,000.000	1.874,895.079,25
	ВИД 7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
71	Придонеси од републиките и автономните покраини				
711	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина		2.448,539.000	2.448,539.000	2.448,539.000
712	Придонес од Социјалистичка Република Македонија		1.139,386.000	1.139,386.000	1.139,386.000
713	Придонес од Социјалистичка Република Словенија		3.395,652.000	3.395,652.000	3.395,652.000
714	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини		5.218,240.000	5.218,240.000	5.218,240.000
715	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска		5.379,834.000	5.379,834.000	5.379,834.000
716	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора		417,297.000	417,297.000	417,297.000
717	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина		1.968,184.000	1.968,184.000	1.968,184.000
718	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово		192,868.000	192,868.000	192,868.000
	Вкупно видот 7. Приходи од други општествено-политички заедници		20.160,000.000	20.160,000.000	20.160,000.000
	ВКУПНО ПРИХОДИ (видови од 3 до 7)		41.513,000.000	47.268,000.000	48.606,356.501,82
	III. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА				
	Извршени расходи		—	—	48.263,339.467,42
	Остварени приходи		—	—	48.606,356.501,82
	Остварен вишок на приходи		—	—	343,017.034,40
	IV. РАСПОРЕД НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ				
	Пренесено во постојаната буџетска резерва на федерацијата		—	—	343,017.034,40

Член 4

Потрошените средства по носителите, корисниците и поблиски намени се искажани во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1974 година, кој е посебно отпечатен и е составен дел на оваа завршна сметка.

Член 5

Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

687.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за формирање и работа на делегациите на активните воени лица и на граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1975 година.

ПР бр. 419

1 октомври 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I. Општи одредби

Член 1

Активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: активните воени лица и граѓанските лица) формираат делегации заради непосредно остварување на своите права, должности и одговорности и организирано учество во вршењето на функциите на собранијата на општествено-политичките заедници.

Член 2

Делегациите се формираат, по правило, во воените единици и во воените установи на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: воените единици и воените установи), од ранг на полк, односно на самостоен баталјон, ако таква воена единица, односно воена установа се наоѓа на територија на иста општина.

Ако дел од воената единица или воената установа од став 1 од овој член се наоѓа на територија на друга општина, активните воени лица и граѓанските лица на служба во тој дел на воената единица, односно на воената установа формираат:

1) заедничка делегација со активните воени лица и граѓанските лица на служба во воената единица или воената установа од ранг на полк, односно на самостоен баталјон, што се наоѓа на територијата на истата општина; или

2) заедничка делегација со активните воени лица и граѓанските лица од други помали воени еди-

ници и воени установи на територијата на истата општина; или

3) своја делегација.

Активните воени лица и граѓанските лица во воена единица, односно во воена установа од повисок ранг од полк можат на територијата на истата општина да формираат повеќе делегации.

Член 3

Ако на територијата на општината се наоѓа само една единица на Југословенската народна армија во која има помалку од 30 активни воени лица и граѓански лица, сите тие лица вршат функција на делегација.

Член 4

Сојузниот секретар за народна одбрана или воениот старешина овластен од него ги определува, во согласност со одредбите на член 2 од овој закон, воените единици и воените установи во кои активните воени лица и граѓанските лица формираат делегации.

Член 5

Активните воени лица и граѓанските лица во штабот на територијалната одбрана формираат посебна делегација или со активните воени лица и граѓанските лица од друга воена единица, односно воена установа што се наоѓа во седиштето на штабот на територијалната одбрана — заедничка делегација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, активните воени лица и граѓанските лица во општинскиот штаб на територијалната одбрана можат да формираат делегација со работниците од работната заедница на собранието на општината.

Член 6

Секое активно воено лице, односно граѓанско лице има право да избира и да биде избирано за член на делегација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за член на делегација не може да биде избрано активно воено лице што се наоѓа на раководно место на кое го именувало собранието на општествено-политичката заедница.

Член 7

На член на делегација му престанува мандатот пред истекот на времето за кое е избран, ако биде преместен од составот на воените единици, односно воените установи кои го избрале за член на делегацијата, ако му престане својството на активно воено лице; односно на граѓанско лице, или ако настапи некоја друга причина за престанок на мандатот предвидена со закон на републиката, односно на автономната покраина.

II. Кандидациона постапка и изборна комисија

Член 8

Кандидационата постапка за избор на делегација ја организира и ја спроведува кандидациона комисија.

Кандидационата комисија се избира на преткандидациониот состанок што го организира и свикнува старешината на воената единица, односно на воената установа (во натамошниот текст: воениот старешина) во која се формира делегацијата, во спогодба со претседавачот на делегацијата на која ѝ истечува мандатот.

Претседателот и членовите на кандидационата комисија и нивните заменици ги избираат активните воени лица и граѓанските лица од воената еди-

ница, односно од воената установа во која се формира делегацијата. Ако активните воени лица и граѓанските лица од повеќе воени единици и воени установи формираат заедничка делегација, кандидатационата комисија се избира на заеднички состанок на активните воени лица и на граѓанските лица од тие воени единици и воени установи.

Кандидационата комисија има претседател и најмалку два члена.

Член 9

Кандидационата комисија е должна, во соработка со општествено-политичките организации, да обезбеди во воените единици и во воените установи таква демократска кандидатациона постапка која на активните воени лица и на граѓанските лица ќе им овозможи слободно да ја изразат својата волја во предлагањето и утврдувањето на кандидатите.

Член 10

На преткандидациониот состанок, покрај изборот на претседател и членови на кандидатационата комисија и нивни заменици, се предлагаат кандидати за членови на делегацијата, а можат да се истакнуваат и можни кандидати за делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и за најодговорни функции во тие заедници.

Член 11

За кандидати за членови на делегација можат да се предлагаат само активни воени лица и граѓански лица од составот на воената единица, односно на воената установа во која се формира делегацијата, односно од составот на воените единици и на воените установи што формираат заедничка делегација.

Член 12

Можните кандидати за делегати во еобранијата на општествено-политичките заедници и за најодговорни функции во тие заедници се истакнуваат сообразно со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, односно со правилата на Сојузот на синдикатите на Југославија за истакнувањето на кандидатите на собирањето на работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници.

Член 13

На преткандидациониот состанок се утврдува бројот на членовите на делегацијата, односно на заедничката делегација, со тоа што бројот на членовите на делегацијата да биде најмалку пет, а најмногу 30.

При утврдувањето на бројот на членовите на заедничката делегација мора да се обезбеди во заедничката делегација да бидат застапени воени лица и граѓански лица од сите воени единици и воени установи што ја формираат таа делегација.

Член 14

Кандидационата комисија организира и свикнува кандидатационен состанок во соработка со воениот старешина и со синдикалната подружница, ако синдикална подружница постои во воената единица, односно во воената установа.

Кандидационата комисија, на кандидатациониот состанок, предлага листа на кандидатите за членови на делегацијата и ги евидентира можните кандидати за делегати во собранието на општествено-политичката заедница и за најодговорни функции во тие заедници, врз основа на предлозите од преткандидациониот состанок и консултациите спроведени од одложувањето на тој состанок до свикнувањето на кандидатациониот состанок.

Пред утврдувањето на конечната листа на кандидатите за членови на делегацијата, на кандидатациониот состанок можат да се предлагаат кандидати кои не се опфатени со листата на кандидатите од став 2 на овој член.

Член 15

На кандидатациониот состанок се утврдува конечната листа на кандидатите на тој начин што за секој предложен кандидат се гласа поединечно.

Во листата на кандидатите се внесува секој предложен кандидат за кого гласало мнозинството од присутните на состанокот.

На утврдената листа на кандидатите мора да има најмалку онолку кандидати колку што се избираат членови на делегацијата.

Редоследот на кандидатите на листата на кандидатите го определува кандидатационата комисија врз основа на бројот на гласовите што ги добиле кандидатите и на другите мерила предвидени со правилата на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и на Сојузот на синдикатите на Југославија.

Член 16

Листата на кандидатите ги содржи податоците што се определени со закон на републиката, односно на автономната покраина, со тоа што како назив на воената единица, односно на воената установа по која делегацијата го носи името, односно како адреса на работното место на кандидатот, се наведува соодветната воена пошта.

Листата на кандидатите ја потпишува лицето што претседавало на кандидатациониот состанок и претседателот на кандидатационата комисија.

Претседателот на кандидатационата комисија ја поднесува листата на кандидатите на потврда до изборната комисија, во рокот предвиден со закон на републиката, односно на автономната покраина.

Член 17

Со поднесувањето на листата на кандидатите до изборната комисија се смета дека кандидатационата постапка е завршена.

Член 18

Со спроведувањето на изборот за членови на делегација на активните воени лица и на граѓанските лица раководат изборна комисија и избирачки одбор.

Изборна комисија може да се формира за сите воени единици и воени установи или за одделни воени единици и воени установи на територија на иста општина.

Изборната комисија обезбедува законитост на спроведувањето на изборите во воените единици и воените установи.

Претседателот и членовите на изборната комисија ги именува старешината на воената единица, односно на воената установа од член 4 на овој закон.

Претседателот и членовите на избирачкиот одбор ги именува изборната комисија.

Член 19

Активните воени лица и граѓанските лица, кандидатационите комисији и изборната комисија се должни во текот на целата изборна постапка да се придржуваат кон прописите за заштита на тајните податоци.

При доставувањето на записници и на други изборни материјали до изборните комисији на општествено-политичките заедници, односно до друг соодветен орган, претседателот на изборната комисија е должен да ја предупреди таа комисија, односно тој орган на обврската за чување на тајноста на податоците.

Член 20

Одредбите од овој закон за кандидационата постапка се применуваат и при повторни и дополнителни избори.

III. Работа на делегациите и на делегатите

Член 21

Поаѓајќи од интересите и насоките на активните воени лица и на граѓанските лица во воена единица, односно воена установа во која е избрана и уважувајќи ги интересите на самоуправните организации и заедници и општите општествени интереси и потреби, делегацијата ги утврдува основните ставови за работата на делегатите во собранието и за нивното учество во одлучувањето.

Делегациите се должни за својата работа и за работата на делегатите во собранието да ги известуваат активните воени лица и граѓанските лица и се одговорни пред тие лица.

Делегацијата и делегатите развиваат своја активност во согласност со програмите за работа на собранијата на општествено-политичките заедници и во согласност со програмата за политичка работа во воените единици и воените установи.

Член 22

Делегацијата има право да свикува состанок на активните воени лица и на граѓанските лица што ја формирале таа делегација заради разгледување на определени прашања предвидени во програмата за работа на собранието на општината или на собранието на пошироката општествено-политичка заедница заради определување на насоките за работа на делегацијата.

Член 23

Делегацијата е должна да свика состанок на лицата од член 22 на овој закон ако со програмата за работа на собранието на општината или на собранието на пошироката општествено-политичка заедница се предвидува разгледување на прашања во врска со народната одбрана, со безбедноста и со општествената самозаштита.

Делегацијата може да свика состанок на лицата од член 22 на овој закон и заради разгледување на други прашања, ако оцени дека тие прашања се од интерес за активните воени лица или за граѓанските лица.

Член 24

Делегацијата е должна да свика состанок на лицата од член 22 на овој закон кога делегатот во собранието на општествено-политичката заедница отстапил од насоките за кои се изјасниле активните воени лица и граѓанските лица, заради запознавање со причините за тоа отстапување и со одлуката на собранието на општествено-политичката заедница.

Член 25

Активните воени лица и граѓанските лица можат да предложат свикување на состанок за кое и да е прашање што се однесува на работата на нивната делегација и на делегатите.

Делегацијата е должна да го свика состанокот од став 1 на овој член, ако за свикување на состанокот се изјаснила најмалку една третина од активните воени лица и од граѓанските лица.

Член 26

Состаноците од чл. 22 до 25 на овој закон ги свикува, од името на делегацијата, претседавачот на делегацијата, по претходен договор со воениот старешина.

При договорот од став 1 на овој член, претседавачот на делегацијата е должен да го запознае воениот старешина со дневниот ред што го предлага делегацијата и со планот на разгледување на прашањата од тој дневен ред во собранието на општествено-политичката заедница.

Воениот старешина има право и должност од претседавачот на делегацијата да побара откажување или одлагање на веќе свикан состанок на активните воени лица и на граѓанските лица ако одржувањето на таков состанок би ја спречило воената единица, односно воената установа да изврши неодољна задача.

Член 27

Ако се свикува состанок на воени лица и на граѓански лица што формирале заедничка делегација во смисла на член 2 став 2 и чл. 4 и 5 од овој закон, правата и должностите на воениот старешина од член 26 на овој закон ги врши старешината на воената единица, односно на воената установа по која заедничката делегација го носи името.

Член 28

Првиот состанок на новоизбраната делегација го свикува членот на делегацијата што добил најголем број гласови, а ако два или повеќе членови на делегацијата добијат ист најголем број гласови, состанокот го свикува член на делегацијата кој е најстар по години. На првиот состанок се избираат претседавач на делегацијата и негов заменик. Мандатот на претседавачот на делегацијата трае една година.

Во текот на траењето на мандатот на делегацијата, ниедно лице не може да биде избирано двапати за претседавач на делегацијата.

Член 29

Претседавачот на делегацијата има право и должност да свикува состанок на делегацијата заради разгледување на прашања што се однесуваат на работата на делегацијата и на делегатите.

Претседавачот на делегацијата е должен да свика состанок на делегацијата кога делегатот во собранието на општествено-политичката заедница отстапил од основните ставови на делегацијата, или кога тоа ќе го побара една третина од делегацијата.

Член 30

Делегацијата може да донесе деловник за својата работа.

Член 31

Заради усогласување на основните ставови и утврдување на единствените насоки за работата на делегатите, може да се свика заеднички состанок на сите делегации од еден гарнизон, односно од територијата на иста општина ако постојат услови за тоа.

Состанокот од став 1 на овој член го свикува претседавачот на делегацијата што е формирана во воена единица, односно воена установа од највисок ранг.

Член 32

Делегатот е должен за работата на собранието и за својата работа да ги известува делегациите што го делегирале и активните воени лица и граѓанските лица и им е одговорен за својата работа.

Член 33

Ако делегатот го делегираат повеќе делегации, секоја од тие делегации има право да бара делегатот во собранието на општествено-политичката заедница чиј е член, да бара претресување на определено

прашање и да стави предлог да се донесе соодветен акт или да се преземат соодветни мерки за решавање на тоа прашање.

Делегатот е должен да постапи по барањето од став 1 на овој член, ако тоа барање го поддржи мнозинството од делегациите што го делегирале.

Член 34

За време на присувањето на седниците на Собранието на општествено-политичката заедница, на нејзините собори, односно работни тела, на делегатот му припаѓа платата што ја добива редовно како активно врено лице, односно граѓанско лице.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на делегатот на служба во воена установа која работи според принципот на стекнување и распределба на доходот, за времето поминато на седниците од став 1 на овој член, му припаѓа надомест на личниот доход според соодветните акти на Собранието на општествено-политичката заедница чиј е член.

Член 35

Правото на надомест на трошоците за превоз и на дневници во врска со патувањето и присувањето на седниците на Собранието на општествено-политичката заедница и на седниците на соборите и на работните тела на тоа собрание — делегатот го остварува во Собранието на општествено-политичката заедница чиј е член, според соодветниот акт на тоа собрание.

Член 36

Воениот старешина определува кои органи во воената единица односно воената установа ќе вршат работи за потребите на делегацијата во врска со подготвување и умножување на материјали и други неопходни работи за организирана работа на делегациите и потполна информираност на активните воени лица и на граѓанските лица.

IV. Заедничка одредба

Член 37

Врз изборот и отповикот на членовите на делегацијата и на делегатите во Собранието на општествено-политичките заедници, делегирањето на делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници и врз работата на делегацијата и делегатите се применуваат законите на републиката односно законите на автономната покраина, ако со овој закон не е определено поинаку.

V. Завршни одредби

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за избор и отповик на делегации на активни воени лица и на граѓанските лица на служба во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74) и Правилникот за одредување воени единици и воени установи во кои се формираат делегации на активни воени лица и граѓански лица на служба во вооружените сили и за кандидационата постапка за нивниот избор („Службен воен лист“, бр. 5/74).

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

688.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоквни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1974 година, што ја донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи со својата одлука бр. 02-64/2 од 16 април 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 203

1 октомври 1975 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Давило Кекиќ, с. р.

689.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоквни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1974 година, што ја донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи со својата одлука бр. 14/1 од 10 април 1975 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 236

1 октомври 1975 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Давило Кекиќ, с. р.

690.

Врз основа на член 5 од Законот за полагање депозит при инвестициски вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

1. Корисникот на општествени средства — инвеститор се ослободува од обврската за полагање на депозитот определен со Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции (во натамошниот текст: Законот), ако врши инвестициони вложувања:

1) во станбена изградба и во подготвување и опремување на градежно земјиште за изградба на станова, под услов тие вложувања да ги врши од своите средства наменети за станбена изградба;

2) во објекти пострадали од елементарни непогоди (земјотреси, поплави, пожари и сл.);

3) за потребите на вооружените сили на СФРЈ и народната одбрана, наведени во член 218 став 1 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74);

4) во сообраќајници и придружни објекти врзани за сообраќајници, во согласност со програмата;

5) во чие финансирање учествуваат меѓународни организации врз основа на спогодба што ја склучила федерацијата;

6) во развој на радиомрежата и на телевизиската мрежа, во согласност со програмата за тој развој;

7) во складиштен простор за резервите на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи и на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи;

8) во нестопански и непроизводни објекти ако изместувањето на тие објекти го врши заради изградба на стопански објекти.

2. Југословенската народна армија — инвеститор се ослободува од обврската за полагање на депозитот определен со Законот ако инвестиционите вложувања ги врши од средствата предвидени во годишниот план на задачите и финансирањето на Југословенската народна армија.

3. Органот на внатрешните работи — инвеститор се ослободува од обврската за полагање на депозитот определен со Законот ако инвестиционите вложувања ги врши во согласност со усвоените програми, од средствата обезбедени за реализација на тие програми, како и од средствата за посебни намени.

4. Организацијата на здружениот труд — инвеститор се ослободува од обврската за полагање на депозитот определен со Законот ако инвестиционите вложувања ги врши во работнички одморалишта и ресторани за општествена исхрана, под услов финансирањето да го врши од наменските средства издвоени од доходот на инвеститорот по завршната сметка.

5. Службата на општественото книговодство — инвеститор се ослободува од обврската за полагање на депозитот определен со Законот ако инвестиционите вложувања ги врши во средства за автоматска обработка на податоци; за механиографска обработка на податоци, за обезбедување парични средства и во сигнални и сигурносни уреди, во согласност со програмата за развојот на таа служба.

6. Средствата што се уплатени според Законот на име депозит за инвестиционите вложувања од точ. 1 до 5 на оваа одлука, ќе им се вратат на инвеститорите што ги уплатиле тие средства.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето го „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 700

29 септември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

691.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1976 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и на индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за пченицата од родот на 1976 година, и тоа за:

	Дин/кг
1) пченица од сорти на квалитетните групи А и Б	2,30
2) пченица од сорти на квалитетната група Ц	2,10

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за пченица испорачана во јули. Тие цени се зголемуваат за секој следен месец, почнувајќи од август заклучно со мај наредната година, и тоа за:

	Дин/кг
1) пченица од сорти на квалитетните групи А и Б	0,020
2) пченица од сорти на квалитетната група Ц	0,020.

Во јуни се применуваат цените од мај.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги купува по цените и под условите од оваа одлука сите количини пченица што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување, и купената пченица што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна да му ја плати на производителот гарантираната цена што важи за месецот во кој се презема пченицата.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот или франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на организациите на здружениот труд што Дирекцијата ги овластила да вратат откуп за нејзина сметка, и тоа за пченица

зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирисба, употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници од квалитет 76 kg хектолитарска тежина, со 2% плевел и нечистотија и 13% влага.

4. Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се зголемува, односно се намалува за 0,5% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. Пченицата што има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

Ако пченицата има поголем или помал процент на плевел, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за процентот на плевел, нечистотија или влага под или над предвидениот ќе се намали, односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид. Кршени зрна помали од половина се сметаат во плевел.

Врз пченицата што има хектолитарска тежина помала од 74 kg или плевел и нечистотија повеќе од 5%, не се применуваат одредбите од оваа одлука.

5. Дирекцијата не е должна да купува понудена пченица што има процент на влага поголем од 14%.

Дирекцијата може, по исклучок, да презема пченица што има процент на влага поголем од 14%, со тоа што гарантираната цена на таквата пченица ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и Дирекцијата.

За главноста на пченица во посилен степен и за замачканост и запаливост на пченица, ќе се одбие до 5% од гарантираната цена.

6. Дирекцијата и производителите ќе ги регулираат со договор роковите на преземањето и другите услови за испорака на пченицата.

7. Дирекцијата може да овласти одделни организации на здружениот труд да купуваат пченица за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа одлука.

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата од точка 1 на оваа одлука донесува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 716
2 октомври 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

692.

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА ВОН ОД АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ КРЕДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ПРЕТРЕПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија ќе ги продолжи до 31 декември 1975 година роковите за вра-

ќање на кредитите од примарната емисија, втасани во периодот од 26 август до 20 ноември 1975 година, на деловните банки што на територијата на СР Србија вон од автономните покраини кредитираат организации на здружениот труд што претрпеле штета од поплави во 1975 година, под услов и деловните банки до тој рок да ја одложат наплатата на соодветните кредити дадени на организациите на здружениот труд од средствата на примарната емисија и од средствата на својот кредитен потенцијал.

2. Деловните банки што на организации на здружениот труд на територијата на СР Србија вон од автономните покраини што претрпеле штета во обртни средства од поплави во 1975 година, им даваат кредити за санирање на таа штета и за продолжување на нормалното работење можат, до 31 декември 1975 година, да користат кредит за ликвидност и над 10 работни денови во месецот, под услов користениот износ на тој кредит да не го преминува вкупниот износ на кредитите дадени на организациите на здружениот труд за санирање на штета во обртни средства.

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука ќе се применуваат врз сите деловни банки што кредитираат организации на здружениот труд што претрпеле штета од поплави во 1975 година на териториите на општините во СР Србија вон од автономните покраини, што ќе ги утврди надлежниот орган на СР Србија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 717
2 октомври 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

693.

Врз основа на член 397 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/73, 13/74 и 2/75) по член 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Моторните возила одземени во прекршочна постапка и напуштените моторни возила со странска регистрација, чиј процент на оштетувањето, односно степен на амортизираноста преминува 50% од вредноста на ново возило од ист вид не се продаваат туку се уништаваат под царински надзор. Процентот на оштетувањето го утврдува комисијата од член 3 на овој правилник.“

Член 22

Во член 3 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако комисијата утврди дека стоките содржат неточни сенаки или податоци што купувачот можат да го доведат во заблуда во поглед на нивното потекло, квалитет, производител и други својства, стоките нема да се продаваат додека не ќе се отстранат неточностите.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-10057/1

23 септември 1975 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с. р.

694.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Oggi“, број 36 од 1 септември 1975 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/227

19 септември 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

695.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Newsweek“, од 1 септември 1975 година, што излегува на англиски јазик во Њујорк, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-27/431

19 септември 1975 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

696.

Врз основа на член 18 и член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА ВОМ ОД АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ КРЕДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Деловните банки што на организациите на здружениот труд на територијата на СР Србија вон од автономните покраини што претрпеже штета во обртни средства од поплави во 1975 година, им даваат кредити за санирање на таа штета и за продолжување на нормалното работење, не се должни да поднесуваат пресметки на задолжителната резерва во периодот септември—декември 1975 година, ако по тие пресметки износот на задолжителна резерва би им бил поголем од износот пресметан и издвоен на посебна сметка кај Народната банка на Југославија според книговодствената состојба на средствата на 31 јули 1975 година.

2. Деловните банки од точка 1 на оваа одлука што во периодот од таа точка поднесуваат пресметки на задолжителната резерва, нема да ја пресметуваат таа резерва на средствата што се депонирани кај нив на име помош за отстранување на последиците од поплави на териториите на определени општини во СР Србија вон од автономните покраини.

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука ќе се применуваат само врз деловните банки чие седиште е на териториите на општините во СР Србија вон од автономните покраини што ќе ги утврди надлежниот орган на СР Србија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 70

2 октомври 1975 година

Белград

Претседател на Советот
на гувернерите,
гувернер

на Народната банка на
Југославија,

Бранислав Чолаковиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Деловникот на Сојузниот извршен совет, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Во член 24 да се додаде по погрешка изоставениот став 4, кој гласи:

„Прашањата од став 3 на овој член Координационата комисија може да ги разгледува и при учество на претставници на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини и на претставници на општествено-политичките и други орга-

низации чие учествување може да придонесе за изнајдување на соодветното решение. При разгледувањето на тие прашања Координационата комисија ќе ги земе предвид и ставовите и предлозите од работните тела на Советот што претходно ги разгледувале тие прашања.“

Во член 30 точка 11 наместо називот: „Комисија за производство и промет на вооружување и воена опрема“ треба да стои: „Комисија за прашања на производството и прометот на вооружување и воена опрема“.

Во член 41 наместо текстот на тој член треба да стои:

„Комисијата за прашања на производството и прометот на вооружување и воена опрема разгледува прашања од областа на развојот, производството и прометот на вооружување и воена опрема во мир и оспособеноста на основните и дополнителните капацитети наменети за производство на вооружување и воена опрема во војна, и му дава мислења и предлози на Советот за тие прашања.“

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 3 октомври 1975 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, за обврските на извозниците, односно увозниците во врска со вршењето на таа контрола и за податоците што мора да ги содржи сертификатот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ, ЗА ОБВРСКИТЕ НА ИЗВОЗНИЦИТЕ, ОДНОСНО УВОЗНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТАА КОНТРОЛА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ СОДРЖИ ЦЕРТИФИКАТОТ

Во член 13 точка 12. наместо зборот: „адитиви“ треба да стои: „адитиви и други додатни состојки за прехранбената индустрија“, а во точка 17. наместо зборот: „какао“ треба да стои: „кафе, какаоец“.

Од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, Белград, 29 септември 1975 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Се разрешува од должноста шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката Александар Шокорац, поради заминување на друга должност.

Р. бр. 5
8 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точка 3 став 1 и точка 11 став 2 од Одлуката за организацијата и работата на Кабинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот на Републиката донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

Мирослав-Мирко Милутиновиќ се именува за шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката, во ранг на сојузен секретар.

Р. бр. 6
22 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
686. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 1974 година — — — — —	1353
687. Закон за формирање и работа на делегациите на активните воени лица и на граѓанските лица на служба во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1357
688. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1974 година	1360
689. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1974 година	1360
690. Одлука за критериумите за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции — — — — —	1361
691. Одлука за гарантираните цени за пченицата од родот на 1976 година — — — — —	1361
692. Одлука за привремено регулирање на кредитите од примарната емисија за деловните банки што на територијата на СР Србија вон од автономните покраини кредитираат организации на здружениот труд што претрпеле штета од поплави во 1975 година — — — — —	1362
693. Правилник за дополненија на Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — — —	1362
694. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Oggi“ — — — — —	1363
695. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Newsweek“ — — — — —	1363
696. Одлука за привремено регулирање на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија за деловните банки што на територијата на СР Србија вон од автономните покраини кредитираат организации на здружениот труд што претрпеле штета од поплави во 1975 година — — — — —	1363
Исправка на Деловникот на Сојузниот извршен совет — — — — —	1363
Исправка на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет, за обврските на извозниците, односно увозниците во врска со вршењето на таа контрола и за податоците што мора да ги содржи сертификатот — — — — —	1364
Назначувања и разрешувања — — — — —	1364
Меѓународни договори — — — — —	813